

Врз основа на член 17 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/20), член 38-в од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06, 8/13, 15/14, 9/19, 7/20 и 4/21), Одлуката за давање согласност за распишување Јавен повик за свикување иницијативен одбор за конституирање на локалното собрание на млади на Општина Карпош бр.09-4261/10 од 29.07.2020 година донесена на четириесет и првата седница на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020), Јавниот повик за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Карпош бр.11-2983/1 од 28.04.2021 година и Решението за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Карпош бр.11-2983/3 од 00.00.2021 година, Иницијативниот одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Карпош распишува

## ЈАВЕН ПОВИК

### за членство во Локалното собрание на млади на Општина Карпош

Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Карпош распишува Јавен повик за членство во Локалното собрание на млади на Општина Карпош.

Локалното собрание на млади има задача да објави Јавен повик за членство во Локалниот младински совет.

Јавниот повик се објавува на веб страницата на Општина Карпош.

Од редовите на Локалното собрание на млади се избира и изгласува тричлена комисија, составена од млади, која е одговорна за следење на целокупниот процес за избор на членови на Локалниот младински совет.

Собранието на млади избира членови на Локалниот младински совет по пат на непосредни избори со тајно гласање во кое право на глас имаат делегатите од Локалното собрание на млади.

На конститутивната седница на Локалното собрание на млади се избира претседавач по пат на тајно гласање. Секој член на Собранието на млади може да биде кандидиран за претседавач или доколку е предложен и поддржан од најмалку 3 членови на Собранието на млади.

Мандатот на членовите на Собранието на млади вклучително и на претседавачот трае две години со право на уште еден избор.


За избрани членови на Локалниот младински совет се сметаат оние кандидати кои освоиле најмногу гласови од страна на присутните делегати.

Членовите на Локалниот младински совет на Општина Карпош се верификуваат од страна на Советот на Општина Карпош, по добиена одлука за избор на членови од страна на Собранието на млади на Општина Карпош.

Од избраните членови на локалниот младински совет се избираат претседател и заменик-претседател.

### ВО СОБРАНИЕТО НА МЛАДИ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВААТ:

- Младински организации
- Организации за млади
- Политички подмладоци
- Ученички организации
- Студенстски организации



**ОПШТИНА КАРПОШ**

**ГРАДОНАЧАЛНИК**



- 
- Други облици на младинско здружување кои работат и функционираат на територијата на општината и сакаат да учествуваат во основањето на Советот.
  - Млади лица-жители на Општина Карпош на возраст од 15 до 29 години

#### **ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ**

- Портфолио на организацијата/групата/здружението
- Годишна Програма за работа на организацијата/групата/здружението
- Извештај за активностите со млади во изминатата година на организацијата/групата/здружението
- Писмо со номинација за член во Иницијативниот одбор и контакт-информации
- Кратко мотивациско писмо и кратка биографија од номинираниот член
- Кратко мотивациско писмо и кратка биографија од кандидатот за член (жител на возраст од 15 до 29 години)

Начин на пријавување: Заинтересираните можат да ги поднесат потребните документи до архивата на Општина Карпош или на емаил адресата на Службеникот за млади на Општина Карпош: [boris.curlinov@karpos.gov.mk](mailto:boris.curlinov@karpos.gov.mk)

Адреса: Општина Карпош, улица Радика бр.9, бараки број 1 и број 2.

Рок за пријавување: 7 работни дена од денот на објавување на огласот – 26.05.2021 година, поточно до 03.06.2021 година

**Бр.11-2983/5**  
**Дата: 25.05.2021 година**  
**Скопје**

**ОПШТИНА КАРПОШ**